

**УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП**



**К О Н К У Р С**

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ  
СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ  
ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 година  
(втор уписан рок)**

**Штип, 2021 година**

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл.весник на РМ бр.82/2018), Одлуката бр.0202-218/17 година донесена на 199та седница на Ректорската управа на Универзитетот одржана на 22.03.2021 година, Одлуката на Владата бр.40-5417/1 од 18.05.2021г., Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип објавува, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип објавува

## К О Н К У Р С

**за запишување студенти на трет циклус студии-докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2021/2022 година**

**СЕ ОБЈАВУВА КОНКУРС** за запишување на студенти на трет циклус студии во академската 2021/2022 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиските програми:

**1. Назив на студиската програма, предвиден број на слободни места за запишување, висина на школарината и времетраење на студиите**

Назив на студиската програма	Број на слободни места	Висина на школарина во ЕУР	Времетраење на студиите и ЕКТС
<b>Кампус 2</b>			
<b>Техничко – технолошки науки, Биотехнички науки и Природно – математички</b>			
<b>Факултет за природни и технички науки</b>			
Инженерство за заштита на животна средина	15	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
Инженерство за заштита на работна средина	15	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
Хидрологија и геотехника	6	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
Петрологија, минералологија и геохемија	4	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
Рударство - површинска експлоатација	2	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
<b>Кампус 3</b>			
<b>Медицински науки и здравство</b>			
<b>Факултет за медицински науки</b>			
Базични и клинички истражувања во дентална медицина	5	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
Базични и клинички истражувања во медицината	4	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
Фармација	5	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС
Биомедицина*	18	5150	Три години (шест семестри) 180 ЕКТС

\* За студиските програми акредитацијата е во тек

Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми и студиските програми се објавени на веб страната на Универзитет во менито: Наука, секција: Школа за докторски студии, Студиски програми и ментори и Трет циклус студии.

## **2. Услови за запишување**

Запишувањето на трет циклус студии се врши со објавување на конкурс којшто го објавува Универзитетот. Правото на пријавување на конкурсот го имаат кандидатите кои завршиле соодветни студии од вториот циклус на академски студии со стекната најмалку 300 ЕКТС кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски) збирно. Со студиската програма на докторски студии може да се предвиди и дека потребниот број на ЕКТС кредити за запишување на таа студиска програма изнесува 360 ЕКТС кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски студии) збирно. Универзитетот може да постави и други услови за упис на докторски студии. Дополнителни услови кои кандидатите треба да ги исполнуваат согласно спецификите на студиската програма се наведени во студиската програма (објавена на веб страницата). Со одлука на наставно – научниот совет на докторски студии на кампусот се утврдува соодветноста на вториот циклус за запишување на докторски студии. Кандидатите за запишување мора да имаат активно познавање на еден од светските јазици.

## **3. Постапки и рокови за пријавување и за изведување на запишувањето на студиите**

Постапката за рангирање ја спроведува Универзитетска конкурсна комисија за запишување на трет циклус на студии. Резултатите од постапката за рангирање се објавуваат на огласната табла на единицата и на веб-страницата на Универзитетот и единицата. Кандидатот кој смета дека постапката за рангирање не е правилно спроведена има право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа од денот на објавувањето на ранг-листата. Одлуката по приговорот мора да се донесе во рок од 24 часа од поднесувањето и му се соопштува на подносителот со истакнување на огласна табла, на веб-страницата на Универзитетот и единицата. Комисијата е должна да достави конечен извештај од резултатите за запишувањето на студентите до наставно – научниот совет на докторски студии на кампус на Универзитетот. Одлуките за запишување на кандидатите на трет циклус – докторски студии ги носи наставно – научниот совет на докторски студии на кампус на Универзитетот. Кандидатот кој го остварил правото на запишување, а во предвидениот рок нема да го изврши запишувањето, го губи правото и наместо него правото на запишување го стекнува наредниот кандидат од ранг – листата. Ќе биде запишан кандидатот кој при запишувањето ќе достави изјава од ментор. Студентот со Универзитетот склучува договор за студирање, со кој поблиску се утврдуваат нивните меѓусебни права и обврски.

## Пријавување на кандидатите:

1. Кандидатот креира електронска пријава за упис на наменскиот линк:  
Трет циклус на студии: <https://forms.office.com/r/PhMTpPjvAs>
2. Кандидатот ги доставува потребните документи за пријавување:
  - Диплома (оригинал или фотокопија заверена на нотар) за завршен прв циклус на студии (ако се пријавува на втор), односно втор циклус на студии (ако се пријавува на трет). Кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на странската диплома;
  - Уверение за положени испити со оценки и кредити од претходниот циклус на студии (оригинал или фотокопија заверена на нотар). Кандидатите кои завршиле во странство доставуваат еквиваленција на оценките.
  - Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските државјани доставуваат преведена и заверена на нотар фотокопија од патна исправа.
  - Доказ за познавање на странски јазик (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).
  - Куса биографија (CV).

### во скенирана форма на:

- Трет циклус на студии: [sladzana.mitrovska@ugd.edu.mk](mailto:sladzana.mitrovska@ugd.edu.mk)  
[saska.atanasova@ugd.edu.mk](mailto:saska.atanasova@ugd.edu.mk)

3. По објавувањето на конечната ранг листа, кандидатот се запишува со поднесување:

### При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

- Приложување на оригиналните документи кои претходно биле доставени во скенирана форма.
- Индекс, три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5); пријавни листови (розов лист, семестрален лист), две уплатници административни такси од по 50 денари;
- Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно, а за онолку години колку што траат студиите.
- Образец: [Изјава од ментор](#) (задолжително)
- Образец: [Договор за 3 циклус](#), [Договор за странци за 3 циклус](#) и [Табела за договор](#)
- Доказ за извршена уплата на школарина.
- Административни такси и други надоместоци.

**Напомена:** Сите потребни уплати се истакнати на сајтот на универзитетот во делот за Уписи на 2 и 3 циклус.

Сите потребни формулари можат да се набават и во универзитетските книжари при запишување.

Рокови за пријавување и запишување:

<b>Втор уписен рок</b>	
пријавување	01.02 до 21.02.2022г.
запишување	25.03 до 1.04.2022г.

#### **4. Место на изведување на студиската програми**

Изведување на студиските програми наставата и полагање на испитите, ќе се одвива на единиците на Универзитетот, во Штип.

#### **5. Висина на школарината и надоместоците**

Школарината за студирање на трет циклус-докторски студии е целосно на товар на студентот и изнесува за шест семестри вкупно 3.000 ЕУР (пресметано во денари по среден курс на НБРМ на денот на уплатата). Странските студенти плаќаат двојно повеќе.

Школарината за студирање на трет циклус-докторски студии се уплаќа при запишувањето на секој семестар односно на шест еднакви рати по 500 (по 1000 за странските студенти) ЕУР (денарска противвредност).

За спроведување на постапката за пријава, оценка и одбрана на докторскиот труд, студентот плаќа надомест во износ од 2.150 ЕУР (пресметано во денари по среден курс на НБРМ на денот на уплатата). Овој износ студентите го уплатуваат најкасно 10 дена пред одбраната на докторскиот труд. Странските студенти плаќаат двојно повеќе.

Трошоците кои ќе произлезат од користењето на одредени лаборатории на Универзитетот при изработката на докторскиот труд се специфицираат посебно во согласност со соодветната катедра и истите кандидатот ги надоместува во тек на студиите до одбраната на докторскиот труд.

Надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот се врз основа на Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот за прв, втор и трет циклус на студии.

#### **ЗАБЕЛЕШКА**

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии, Одделението за магистерски и докторски студии,

соодветните единици носители на студиските програми и на web страната на Универзитетот и на единиците.

**Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип**  
**Ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А Штип**

Конкурсот е објавен на интернет-страницата: <a href="http://www.ugd.edu.mk">http://www.ugd.edu.mk</a>
--